

PAA cip

Течен дезифициенс концентрат за дезинфекција на површини и постројки

- Сеопфатна микробиолошка ефикасност
- Следење на процесот преку мерења на спроводливоста
- Исплакување без остатоци
- Делува на минералните наслаги
- Без пена
- Се користи за дезинфекција на постројки (CIP постројки).

Места на примена:

arcana® PAA cip е брзо делувачки дезифициенс, базиран на пероцетна киселина ја контролира спроводливоста, има брзо дејство и е спроводливо - контролирачка. Особено е погоден за дезинфекција на постројки, делови од постројки и површини, во прехранбената, фармацевтската и козметичката индустрија.

Методи/инструкции за употреба:

Концентрацијата за употреба може да се провери преку мерење на спроводливоста. Следниве резултати се добиени на температура од 19 °C во дестилирана вода:

концентрација	спроводливост
0.5 %	2.31
1.0 %	4.49
2.0 %	8.57

Препорачани концентрации за употреба:

Се препорачува дозирање во концентрација од 1,5 % при нормално онечистени области, земајќи го предвид контактното време од 15 минути.

Информации за производот:

состав: 100 гр. содржат:
2.5 гр. пероцетна киселина
Други состојки: водороден пероксид, оцетна киселина и азотна киселина.

Хемиско-физички карактеристики:

изглед: чиста, безбојна течност
густина (20 °C): 1.135 гр/цм³
Точка на смрзнување: - 25 °C
pH вредност: приближно 0

Микробиолошка ефикасност:

arcana® PAA cip делува против:
бактерии, габи, вируси и спори.

Концентрации на употреба/контактното време:

бактерицидно	0.5% (5мл/л)	5 мин.
фунгицидно	2.5% (25мл/л)	30 мин.
вируцидно	0.5% (5мл/л)	15 мин.
спороцидно	1% (10мл/л)	15 мин.



Premium Euro Norm – tested in accordance with EN 1276, 1650, 13610, 13704



Дезифициенс од високо ниво за постројки и опрема

Погоден за CIP

Следење процесот преку контрола на спроводливоста

Исплакување без остатоци



PAA cip

Пакување:

Канистер од 20 литри

Специјални инструкции:

arcana® PAA cip се чува на ладно, заштитено од сончева светлина и добро вентилирани простории. arcana® PAA cip не се користи во неразредена форма. arcana® PAA cip не смее да се користи со нормален челик, бакар и легури и само под одредени услови (максимум 20 мин. на температура под 30 °C) со алуминиумски легури. Кога се користи со нерѓосувачки челик, треба да се има предвид дека на повисоки температури од 60 °C контактното времето треба да биде максимум 5 минути. Користете го средството за дезинфекција безбедно. Пред употреба секогаш да се прочита упатството и информациите за производот.

Обележување согласно ЕС директивите:

O: оксидирачко

C: корозивен

R8: контакти со запаливи материјали може да предизвикаат пожар

R34: предизвикува изгореници

S2: да се чува вон дофат на деца

S3/7: контејнерот да се чува добро затворен и на ладно место

S14: да се чува подалеку од силни киселини, каустични соди, тешки метали и редуцирачки субстанции.

S36/37/39: при работа да се носи соодветна заштитна облека, ракавици (на пр. од бутил гума) и заштита за очи и лице

S45: во случај на незгода или доколку не се чувствувате добро, веднаш да се побара медицинска помош (доколку е можно да се покаже упатството).

Еколошки информации:

Schülke ги произведува своите производи согласно најновите, безбедни и за околината пријателски методи, економично и одржувајќи ги високите стандарди за квалитет. Наш допринос за околината: биолошки разградувачки согласно OECD 301 D.

Решение: решение за пуштање во промет на биоциден производ во РМ бр. 15-7293/5

Производител:

Schülke, 22840 Norderstedt, Германија

Застапник за Македонија:

PFC Trade, Скопје, бул. АСНОМ 36/4,
тел. +389 22 774196,
pfc-md@t-home.mk

Schülke & Mayr GmbH is certified in accordance with DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) and has a validated environmental management system in accordance with the Eco-Audit Regulation (Reg.-Nr. D-150-00003).